



МОЌНА ПРИВЛЕЧНОСТ





Новата Cordoba е резултат на силната заложба за постигнување единство на стилот и на елеганцијата на семеен автомобил и соодветна атлетска градба на спортски седан. Не постои ништо толку привлечно колку што е моќта. Тоа претставува авторитет и во секој случај налага почитување. Формата зборува сама за себе и тоа било каде, во канцеларија, дома или на пат. Ако ја комбинирате моќта со нејзиното второ "јас", односно со стилот, можете да очекувате "бомбастични" резултати. SEAT Cordoba ја постигнува оваа комбинација.

Она што се наоѓа под капакот на моторот нема да биде толку супериорно ако не се вклучени и дополнителните уреди, кои ја држат ситуацијата под контрола. SEAT го нуди она што е последно откритие во технологијата. Како дополнение на сервоуправувачот, кој доаѓа како стандарден, тука е и DSR системот со придушувачките елементи. Всушност, овој систем го поседува управувачкиот уред, во зависност од условите за возење, побрзо и полесно во и околу градот и цврсто кога сте надвор на автопат. Тоа што го добивате е особено подобрување на чувствителноста на управувачот - што значи поголема контрола, поголема доверба и поголемо припојување кон свиоците.

Ергономски дизајнирана е името на висококвалитетната инструмент табла, ориентирана кон возачот. Сите информации кои ви се потребни се презентирани едноставно, без непотребни додатоци. Изберете ја опцијата сензор за дожд, совршен сончев покрив (со сензор), Climatronic - клима уред за да ве одржува свежи, или навигациски систем кој треба што е можно подиректно да го олесни вашето патување. Вратите кај Reference содржат електрика на предните прозорци, додека кај Stylance и на задните прозорци, кои се придвижуваат со еден допир. Профилираните седишта, подесувањето на висината и на длабочината на позицијата на управувачот е стандарден дел од опремата, така што вашата позиција на возење можете да ја подесите токму така како што сакате.



Со цел да им се излезе во пресрет на барањата на потрошувачите, постојат низа мотори кои ќе ги задоволат нивните потреби. Со сигурност тие се дел од најмодерната технологија и ја имаат целата веродостојност по која SEAT е познат, а на вас останува да изберете еден во кој ќе се чувствувате најудобно: од оние 2 високодинамични и сигурни бензински мотори 1,4 16B 55kw/75кк, 1,4 16B 74kw/100кк - кои моментно забрзуваат - до трите квалитетни дизел мотори 1,9 SDi, 47kw/64кк; 1,9 TDi 74kw/100кк; 1,9 TDi, 96kw/130кк.